



# СЛУЖЬ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1632-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда 9 јуни 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. X

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1954 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 23-338, Администрација 26-275, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

256.

Врз основа на одделот 1 од главата V и одделот 7 од главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година и чл. 25 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ДАВАЊЕ АВАНС НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ВО 1954 ГОДИНА

1. Претпријатијата за промет и преработка на жита можат во 1954 година за контрахираните количини пченица и 'рж да им даваат на производителите на тие жита аванси во готови пари, и тоа во висина од 10 динари за 1 кг.

Споменатите претпријатија ќе ги даваат овие аванси при потпишувањето на договорите за производство и испорака што ќе ги склучат со производителите.

2. Претпријатијата за промет и преработка на жита ќе контрахираат пченица и 'рж во времето од 1 јуни до 20 јули 1954 година.

3. Пченицата ќе се контрахира по цена од 23 динари за 1 кг квалитет 76 кг — хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистота и со 13% влага, а 'ржта по цена од 20 динари за 1 кг квалитет 70 кг — хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистота и со 13% влага.

4. Претпријатијата за промет и преработка на жита можат врз основа на договорот за производство и испорака на пченица односно 'рж а во висина на авансот утврден со тој договор да добијат кредит од Народната банка на ФНРЈ.

5. Кредитите што ќе ги добијат претпријатијата за промет и преработка на жита должни се да и' ги вратат на Народната банка на ФНРЈ веднаш по испорачувањето на контрахираната пченица и 'рж, а најдоцна до 30 септември 1954 година.

6. На кредитите што претпријатијата за промет и преработка на жита ги користат за давање аванс на производителите на пченица и 'рж ќе и' плаќаат на банката интерес по норма од 2% годишно.

7. Производителите на пченица и 'рж нема да плаќаат интерес на примените аванси ако ја извршат испораката во договорениот срок.

Ако контрахираната пченица и 'рж не ја испорачат во договорениот срок, производителите ќе им го платат на претпријатијата за промет и преработка на жита пропишаниот затезен интерес на примениот аванс, и тоа од денот на приемот на авансот до денот кога се испорачени наведените жита.

8. Платениот интерес на кредитот за давање аванс претпријатијата за промет и преработка на жита ќе го засметаат во својата продажна цена, а за покритие на трошоците околу контрахирањето на пченицата и 'ржта имаат, покрај редовната маржа, право и да засметаат одделна маржа во висина од 0,30 динари за 1 кг.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 209

31 мај 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Букмановиќ, с. р.

257.

Врз основа на чл. 35 од Уредбата за Заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ЗАЕМИ ЗА ИЗГРАДБА СТАЊБЕНИ ЗГРАДИ И ЗА ПОПРАВАЊЕ ЗГРАДИ ШТО НЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО СТАЊБЕНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. — Народната банка на ФНРЈ може во границите на средствата предвидени за таа цел да им дава на работниците и службениците долгорочни заеми за изградба односно за довршување станбени згради.

Банката може да даде заем само за изградба односно довршување на оние згради што се определени за живеење на нивните сопственици и на членовите на нивните фамилии.

2. — Висината на заемот ја определува Банката според кредитната способност на заемобарачот, со тоа што износот на заемот да не може да ја премине висината од:

а) 8.000 динари по 1 м<sup>2</sup> градежна површина на зграда правена од тврд материјал со уреди за канализација и водовод;

б) 6.000 динари по 1 м<sup>2</sup> градежна површина на зграда правена од тврд материјал без уреди за канализација и водовод.

Ако се прави зграда од мешан материјал, висината на заемот определена на начинот од претходниот став се намалува за 30%.

Вкупниот износ на заемот по еден стан не може да премине 800.000 динари.

3. — Заемите можат да се даваат со срок за исплата до 30 години и со интересна норма од 1% годишно.

Исплатата на заемот се врши со отплатување во еднакви полугодишни анuitети.

4. — За дадениот заем банката може да се обезбеди со хипотека првенствено на зградата и со предимствена административна забрана на месечните принадлежности на заемопримачот во висина од 1/6 на полугодишниот анuitет.

Зградата што се изградува или довршува од средствата добивени со заемот, мора да биде осигурена против пожар кај Државниот осигурителен завод за сето време додека се отплатува заемот.

5. — Корисниците на заемите ги уживаат сите повластици предвидени со Уредбата за изградба станбени згради на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51), освен помошта

на државата во трошоците на градењето, со тоа што ослободувањето од данокот на доход да се признава во траење од 30 години и по влегувањето во сила на Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53).

6. — Заеми за поправање станбени згради може Банката да им дава само на оние приватни сопственици чијшто згради не се вклучуваат во станбените заедници и кои живеат во тие згради. Заемите за оваа цел ги дава Банката во границите на средствата предвидени за таа цел, а според кредитната способност на заемобарачот.

Износот на заемот не може да премине 100.000 динари по зграда.

Заемите можат да се даваат со рок за исплата до 7 години и со интересна норма од 2% годишно.

За дадениот заем Банката може да се обезбеди со хипотека на зградата и со други гаранции.

7. — Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 217  
5 јуни 1954 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

258.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), чл. 33 од Уредбата за надворешно-трговското послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) и чл. 24 од Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА КОНСИГНАЦИЈА

1. Стопанските организации што се запишани во надворешно-трговскиот регистар за вршење извоз можат на поодделни странски фирми да им доверат стоки во консигнација врз основа на договор за консигнација.

Демаинната стопанска организација е должна договорот за консигнација да го поднесе до Управата за надворешна трговија заради запишување во регистар на договорите за консигнација.

Кон договорот за консигнација стопанската организација е должна да приложи заверен превод од прописите на односната земја што се однесуваат до стоките во консигнација.

Пред да се запише договорот за консигнација во регистарот договорот не може да се извршува.

2. Против решението од Управата за надворешна трговија со кое се одбива запишувањето во регистарот на договорите за консигнација стопанската организација има право да се жали до сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство во рок од 15 дена по приемот на решението.

3. Секое продолжување на договорот за консигнација мора да се запише во регистар на договорите за консигнација.

Враќање за запишување продолжувањето на договорот во регистар мора да се поднесе најдоцна 30 дена пред да истече договорот.

4. Стоките предопределени за консигнација не можат да се извезат пред да и' ги стави стопанската организација на Народната банка на ФНРЈ на увид документите со кои се обезбедува вредноста на стоките што се праќаат во консигнација.

Народната банка на ФНРЈ цени дали дадената гаранција ја обезбедува вредноста на стоките и врз основа на тоа издава соодветна потврда.

5. За стоките што се праќаат во консигнација се поднесува времена пријава за извршениот извоз до надлежните царински органи.

До 15-иот ден во месецот стопанските организации се должни да поднесат дефинитивна пријава за извршениот извоз за стоките што во минатиот месец се продадени од консигнација до надлежните царински органи.

Стопанските организации се должни да ја пресметаат разликата во цените при извозот според прописите што постојат во рок од 30 дена од извршувањето на дефинитивната пресметка на приливот на девизите.

За пресметување разликата во цената при извозот како ден на заклучокот за пресметување коефициентот ќе се земе денот на времениот извоз.

6. Стопанските организации се должни прстив вредноста на извезените стоки во девизи да ја внесат во земјава најдоцна во рок од 30 дена, сметајќи од последниот ден во месецот во кој се продадени стоките од консигнација, ако со договорот за консигнација не е определено поинаку.

7. Народната банка на ФНРЈ може, според рентабилноста на работата, да и' одобри на стопанската организација одделен кредит за дополнителни обртни средства со 3% интерес за работите во врска со консигнациите.

Кредитот се обновува на начинот предвиден со договорот за кредитот за дополнителните обртни средства што стопанската организација го склучува со Народната банка на ФНРЈ.

8. Стопанските организации што се запишани во надворешно-трговскиот регистар за вршење извоз можат да осниваат магацини во странство, ако оснивањето на такви магацини е позволено со прописите на односната странска земја.

Актот за оснивање магацин во странство стопанската организација е должна да го поднесе до Управата за надворешна трговија заради запишување во надворешно-трговскиот регистар на стопанските организации.

Кон актот за оснивањето стопанската организација е должна да приложи заверен превод од прописите на односната земја што се однесуваат до магацините, и правилата за работа на магацините.

Пред да се запише актот за оснивањето во надворешно-трговскиот регистар магацинот во странство не може да почне со работа.

Одредбите на точ. 2, 5, 6 и 7 од оваа одлука согласно се применуваат и на магацините во странство.

9. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

10. На стопанските организации што ќе постапат спротивно одредбите од оваа одлука ќе се применат казнените мерки од Уредбата за девизното послување, како и управните и казнените мерки предвидени со Уредбата за надворешно-трговското послување.

11. Оваа одлука влегува во сила по истек на осум дена по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 215  
5 јуни 1954 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го застапува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

**259.**

Врз основа на одделот 2 ст. 2 од главата ХLI и одделот 2 точ. д) и ф) од главата 18 на Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА  
ЗА ВИСИНАТА НА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРОМЕТ И ПЕРЕРАБОТКА НА ЖИТА, МЕЛНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ФИЛМСКАТА ИНДУСТРИЈА**

1. Интересна норма во висина од 2% годишно ќе плаќаат претпријатијата за промет и преработка на жита, мелничките претпријатија и претпријатијата на филмската индустрија на кредитите за постојани и дополнителни обртни средства, — почнувајќи од 1 јануари 1954 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 216

5 јуни 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
**Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.**

**260.**

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 1 и 6 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) и чл. 1 и 6 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА УПОТРЕБА НА ГРБОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПЕЧАТИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ**

1. Генералната дирекција на Југословенските железници, дирекциите на Југословенските железници, железничките транспортни претпријатија, Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, претпријатијата за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај и претпријатијата за телеграфски и телефонски сообраќај — задолжително го имаат на своите печати, штембили и суви жигови грбот на Федеративна Народна Република Југославија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 213

5 јуни 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
**Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.**

**261.**

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон а во врска со чл. 6 од Уредбата за воздушната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/49), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ДА ОДРЕДУВА ГРАНИЧНИ ВЛЕЗНО-ИЗЛЕЗНИ КОРИДОРИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ**

1. Се областува Управата за цивилно воздухопловство да одредува гранични влезно-излезни ко-

ридоори во воздушниот сообраќај во согласност со Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, Државниот секретаријат за надворешни работи и со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 219

5 јуни 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
**Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.**

**262.**

Врз основа на чл. 20 ст. 3 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) пропишувам

**ПРАВИЛНИК**

**ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА НОВОФОРМИРАНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Член 1**

Вредноста на основните средства на новоформирана стопанска организација ја утврдува пред нејзината регистрација комисијата именувана од народниот одбор на околицјата (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје е седиштето на новоформираната стопанска организација.

Одредбите од овој правилник се применуваат и при утврдувањето вредноста на основните средства на новоформирана погонска или работна единица, со тоа што комисијата ја именува народниот одбор на околицјата (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје е седиштето на погонската или работната единица.

**Член 2**

Комисијата ја сочинуваат претседател и 2—4 члена кои се стручњаци за основните средства што се предмет на проценката.

Ако предмет на проценката се градежни објекти, еден од членовите на комисијата мора да е градежен стручњак.

**Член 3**

Комисијата е должна да пристапи кон проценка на основните средства во рок од 10 дена по приемот на решението за именувањето.

Комисијата ја свикнува нејзиниот претседател.

**Член 4**

Комисијата ги проценува основните средства според одредбите од чл. 22—25 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации односно според другите прописи што се однесуваат до проценката на основните средства на стопанските организации.

**Член 5**

Комисијата состава детален записник за проценката во три примерка, кои ги потпишуваат претседателот и сите членови на комисијата.

Сите примерци од записникот комисијата му ги предава на народниот одбор на околицјата (градот, градската општина со одделни права).

Народниот одбор на околијата (градот, градската општина со одделни права) и' предава 2 заверени примерка од записникот за проценката на новосформираната стопанска организација.

#### Член 6

Трошоците на проценката (дневници, патни трошоци на претседателот и на членовите на комисијата и др.) паѓаат на товар на стопанската организација што ја барала проценката, а ги утврдува со решение народниот одбор на околијата (градот, градската општина со одделни права).

Против решението од претходниот став стопанската организација и членовите на комисијата можат да подаваат жалба до републичкиот секретаријат за работи на стопанството во срок од 8 дена од денот кога е примено решението.

Жалбата се подава преку народниот одбор што го донел првостепеното решение.

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 5580

31 мај 1954 година

Белград

Државен секретар  
за работи на народното стопанство,  
**Хасан Бркиќ, с. р.**

263.

Врз основа на чл. 77 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53) и точ. 1 од Одлуката за определување маржата и уемот во пари за претпријатијата за промет и преработка на жита и за мелничките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), издавам

### НАРЕДБА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАРЖА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ И ПРАБОТКА НА ЖИТА

1) Се определува средна маржа за претпријатијата за промет и преработка на жита што се наоѓаат на територија на една народна република во следен износ, и тоа за претпријатијата во:

НР Србија 126 динари за 100 кг жита односно преработки;

НР Хрватска 132 динари за 100 кг жита односно преработки;

НР Словенија 115 динари за 100 кг жита односно преработки;

НР Босна и Херцеговина 160 динари за 100 кг жита односно преработки;

НР Македонија 86 динари за 100 кг жита односно преработки; и

НР Црна Гора 160 динари за 100 кг жита односно преработки.

2) Во рамките на средната маржа од претходната точка републичкиот државен секретар за работи на стопанството ја определува висината на маржата за секое поодделно претпријатие, со тоа што може да земе како основ и пониска маржа од маржата одредена во точ. 1 од оваа наредба.

3) За претпријатијата за промет и преработка на жита на територијата на НР Босна и Херцеговина средната маржа од точ. 1 на оваа наредба е одредена и за покривање на трошоците што настапаат поради деломичното користење на магацините што се предопределени за општодржавни потреби.

Претпријатијата од претходниот став одделно ќе ги искажуваат во изјавите работите извршени со деломично користење на овие магацини.

4) Покрај маржата од точ. 2 на оваа наредба, претпријатието за промет и преработка на жита

има право на одделна маржа во износ од 10 динари за секои 100 кг жита што ги испраќа во мелница на мелење.

5) Средствата за резервниот фонд и за инвестициониот фонд претпријатието за промет и преработка на жита ги формира на начинот пропишан во чл. 56 и 57 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани.

Средствата на фондовите од претходниот став претпријатието за промет и преработка на жита ги покрива од маржата одредена во смисла на точ. 2 од оваа наредба.

6) Претпријатието за промет и преработка на жита ја внесува во инвестициониот фонд и вредноста на вишоците на житата и преработките што ќе се утврди при пописот на запасите на овие стоки.

7) Маржите определени во смисла на оваа наредба важат од 1 јануари 1954 година.

Разликата меѓу својата досегашна маржа и маржата одредена во смисла на точ. 2 од оваа наредба, за количините жита и преработки продадени од 1 јануари 1954 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, претпријатието за промет и преработка на жита ќе ја пресмета на товар на својата пресметковна сметка во смисла на точ. 7 од Решението на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 164 од 27 јули 1953 год.

8) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 5421

7 мај 1954 година

Белград

Државен секретар  
за работи на народното стопанство,  
**Хасан Бркиќ, с. р.**

264.

Врз основа на точ. 5 од Одлуката за покривање загубите кај производството на маст во 1953 година и за давање премија за производството и продажбата на маст во 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) пропишувам

### УПАТСТВО

#### ЗА НАЧИНОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ ЗАГУБИТЕ КАЈ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАСТ ВО 1953 ГОДИНА И ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА МАСТ ВО 1954 ГОДИНА

1. Претпријатијата на кланичната индустрија што во 1953 година произведе и продавале маст по цените определени од надлежните органи на државната управа имаат право на надоместување (регрес) на загубата настаната по тој основ во 1953 година.

Со надоместувањето од претходниот став ќе се покрие разликата меѓу реализираниот и средниот платен фонд за 1953 година, кога реализираниот платен фонд е понизок од средниот. Надоместувањето го опфаќа износот од 10% од придонесот за социјално осигурување на разликата меѓу реализираниот и средниот платен фонд, како и издатоците по чл. 7 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53).

2. Претпријатијата на кланичната индустрија се должни кон барањето за надоместување (регрес) на загубите настанати со продажбата на маст во 1953 година по цените одредени од надлежните органи на управата да приложат:

а) пресметка на надоместувањето која треба да ги содржи: износите на реализираниот и средниот платен фонд за 1953 година, разликата меѓу овие

износи, износот на придонесот за социјално осигурување и износот на издатоците од чл. 7 на Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за данокот на платниот фонд;

б) решение од народниот одбор на околицата (градот) за давање согласност на завршната сметка за 1953 година со кое се потврдува дека загубата за 1953 година настанала поради продажбата на маст по одредените цени.

Ако во решението од народниот одбор за давање согласност на завршната сметка за 1953 година не е потврдено дека загубата за таа година настанала поради продажбата на маст по одредените цени, народниот одбор на околицата (градот), по барање од претпријатието, ќе одреди комисија која ќе испита и утврди колкава загуба настанала поради продажбата на маст по одредените цени.

Врз основа на извештајот на комисијата од претходниот став народниот одбор на околицата (градот) ќе донесе решение со кое ќе ја утврди висината и причината за настанување на загубата. Претпријатијата се должни да го приложат ова решение кон решението за давање согласност на завршната сметка.

3. Претпријатијата што произведуваат и продаваат маст во 1954 година по цените одредени од надлежните државни органи остваруваат право на премија во висина од 25 динари за 1 кг за продадените количини маст во текот на 1954 година врз основа на фактура (сметка) за продадените количини и на исправи со кои се докажува дека маста е испорачана.

Ако маста ја продаваат преку сопствени продавници, претпријатијата од претходниот став се должни кон барањето за исплата на премијата да ги приложат фактурите за продажбата и испораката на маста на тие продавници.

4. Барањето за исплата на надоместувањето и барањето за исплата на премиите претпријатијата ги поднесуваат до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат жиро сметка.

5. Народната банка на ФНРЈ, откако ќе ја утврди точноста на пресметката и исправноста на документацијата што ја поднесува претпријатието кон барањето за добивање надоместување односно премија, ќе го одобри надоместувањето од точ. 1 на ова упатство на товар на сметката 338587, а премијата од точ. 3 на ова упатство — на товар на сметката 338588.

6. Барањето за надоместувањето од точ. 1 на упатството претпријатијата се должни да го поднесат до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат жиро сметка најдоцна во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на ова упатство односно во рок од 20 дена по приемот на решението за согласноста на завршната сметка за 1953 година.

Барањата за исплата на премиите од точ. 3 на упатството претпријатијата ги поднесуваат секој месец за минатиот месец. Барањата за исплата на премиите претпријатијата можат да ги поднесуваат и во покупи срокови, по претходна спогодба со Народната банка на ФНРЈ.

7. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 5473

24 мај 1954 година

Белград

Државен секретар

за работи на народното стопанство,

Хасан Бркиќ, с. р.

265.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЛОДАЛА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следни југословенски стандарди:

Глодала — Дефиниции и ознаки на поимите	JUS K.D.2.001
Глодала — Правец на резањето, правец на жлебовите и натиск по должината	JUS K.D.2.003
Циласти глодала — Форми за забите, стеснување на профилот и точноста на изработката	JUS K.D.2.013
Валчести глодала	JUS K.D.2.020
Валчести челни глодала	JUS K.D.2.021
Валчести челни глодала за три	JUS K.D.2.022
Валчести челни глодала со плочички од твррд метал	JUS K.D.2.030
Тркалести глодала со вкрстени и прави заби	JUS K.D.2.040
Тркалести глодала со всадени ножеви со плочички од твррд метал	JUS K.D.2.050
Тркалести глодала со заби со плочички од твррд метал	JUS K.D.2.051
Тркалести глодала со всадени ножеви	JUS K.D.2.060
Челни глодала со всадени ножеви	JUS K.D.2.061
Аголни глодала 50° и 60°	JUS K.D.2.070
Глодала за призми	JUS K.D.2.071
Аголни глодала за алати со глодани заби	JUS K.D.2.072
Глодала за алати со потстружени заби	JUS K.D.2.073
Полукружни вдлабени глодала	JUS K.D.2.080
Полукружни испапчени глодала	JUS K.D.2.081
Глодала за клучеви	JUS K.D.2.082

Споменатите југословенски стандарди се објавени во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 октомври 1954 година.

Бр. 1375

3 јуни 1954 година

Белград

Претседател  
на Сојузната комисија за  
стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 13 од 17 април 1954 година објавува:

Одлука за надокнадите, наградите и платите за постојани функции на народните пратеници на Народната скупштина на НР Србија;

Одлука за процентот на годишниот данок на доход од земјоделските домаќинства што ќе се наплатува во второто тримесечје 1954 година;

Решение за прогласување Институтот за педологија и агрохемија во Белград за установи со самостојно финансирање;

**Решение** за оснивање Институт за економика на земјоделството во Белград како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за прогласување Заводот за земјоделски испитувања во Крушевац за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за определување претпријатијата чишто директори ќе се назначат со конкурс што го распишува комисијата именувана од Извршниот совет на НР Србија;

**Решение** за прогласување Земскиот институт за земјоделски истражувања во Крагуевац за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за премин на Институтот за оплемување и производство на растенија во Земун Поле на работење како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 14 од 24 април 1954 година објавува: **Одлука** за потврда на Одлуката од Извршниот совет на НР Србија за утврдување претсметките на расходите на новонаформираниите републички органи и самостојни управи;

**Наредба** за забрана да се сечат ретки видови дрвја на подрачјето на Фрушка Гора;

**Наредба** за определување нормите на данокот на промет на дрвните производи од гранката 313 — експлоатација на шумите;

**Решение** за оснивање Институт за експериментална фонетика, патологија на говорот и изучување странски јазици како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за оснивање Институт за испитување лековити растенија како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за премин на Огледната станица за меласарија на ливадите и пасиштата и за унапредување на сточарството со седиште на Златибор — Партизанске Воде на работење како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за премин на Институтот за механизација на селското стопанство на НРС во Земун на работење како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за премин на Институтот за лозарство и винарство во Ниш на работење како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за премин на Институтот за патишта и мостови во Белград на работење како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за прогласување Заводот за земјоделска контрола во Белград за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за прогласување Економскиот институт на НРС за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за премин на Институтот за српски јазик на Српската академија на науките на работење како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за премин на Машинскиот институт на Српската академија на науките на работење како установа со самостојно финансирање.

**Решение** за премин на Археолошкиот институт на Српската академија на науките на работење како установа со самостојно финансирање.

#### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 17 од 15 април 1954 година објавуваат:

**Указ** за прогласување Општествениот план на НР Хрватска за 1954 година;

**Указ** за прогласување Законот за буџетот на НР Хрватска за 1954 година;

**Одлука** за начинот и постапката за утврдување данокот на доход во постојан износ за 1954 година;

**Одлука** за основните начела на општественото управување со школите;

**Одлука** за постапката и определување условите за оснивање нови народни осмолетки и отворање виши класови на гимназија;

**Решение** за оснивање Заедница на електростопанските претпријатија на НР Хрватска.

Во бројот 18 од 20 април 1954 година објавуваат: **Указ** за прогласување Законот за завршната сметка на НР Хрватска за 1952 година;

**Уредба** за утврдување прописите на републичките органи на управата што престанале да важат;

**Уредба** за оснивање околински судови во Чабар, Бргорац и Врлица;

**Решение** за надлежноста за одобрување инвестициони програми;

**Решение** за назначување претседател на Советот за народно здравје и социјална политика на НР Хрватска;

**Решение** за назначување претседател на Советот за просвета, наука и култура на НР Хрватска.

Во бројот 19 од 24 април 1954 година објавуваат само решенија за распишување дополнителни избори во поодделни околии и општини.

Во бројот 20 од 26 април 1954 година објавуваат:

**Одлука** за нормите по кои ќе се плаќа на поодделни шумски сортименти данок на промет;

**Одлука** за износите што претпријатијата за обработка на тутун ќе ги плаќаат за амортизација и интерес на основните средства во 1954 година;

**Одлука** за определување процентот од годишниот износ за данокот на доход од селското стопанство и данокот на доход од самостојни занимања и имот по кој ќе се наплатува данок за периодот април-јуни 1954 година;

**Одлука** за висината на амортизацијата од продажната цена на дрвото на корен во 1954 година;

**Одлука** за планот на сечата на дрво на корен на подрачјето на НР Хрватска во 1954 година;

**Решение** за цените на електрична енергија за потрошувачите што се снабдуваат од мрежата на електростопанските претпријатија здружени во Заедницата на електростопанските претпријатија на Хрватска;

**Исправка** на Решението за надлежноста за одобрување инвестиционите програми.

#### УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словенија“ во бројот 12 од 1 април 1954 година објавува:

**Одлука** за тарифата за продажба на електрична енергија;

**Одлука** за оснивање Завод за сточарство на НР Словенија.

Во бројот 13 од 8 април 1954 година објавува:

**Одлука** за прогласување Законот за измена на ст. 1 чл. 76 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за органите на власта на НР Словенија;

**Одлука** за оснивање Селско-стопанска комора на НРС;

**Одлука** за наградите на пратениците на Народната скупштина на НР Словенија, за надокнадите на пратениците и за платите на пратениците што вршат постојани функции во Народната скупштина, домовите, одборите и комисиите;

**Закон** за потврда на завршната сметка за извршување републичкиот буџет на НР Словенија за 1952 година;

**Закон** за дополнителниот буџет на НР Словенија за 1953 година;

**Закон** за буџетот на НР Словенија (Републичкиот буџет) за 1954 година;

**Закон за фондовите за уредување водите;**

**Закон за фондовите за обновување, гаење и заштита на шумите;**

**Закон за измена на Законот за народните одбори на градовите и градските општини;**

**Закон за измена на Законот за поделба на НР Словенија на градови, сколии и општини;**

**Закон за временниот околински народен одбор Целс.**

Во бројот 14 од 15 април 1954 година објавува:

**Закон за општествениот план на НР Словенија 1954 година;**

**Одлука за оснивање републичка финансиска инспекција;**

**Одлука за оснивање селско-стопански претпријатија и дуќани што се занимаваат со експлоатација на шуми, со изработка или преработка на шумски сортименти или со купување шумски и стругарски производи;**

**Одлука за определување установите и организациите што делегираат членови во Советот за просвета и култура на НР Словенија;**

**Одлука за определување установите и организациите што делегираат членови во Советот за здравје и социјална политика на НР Словенија;**

**Одлука за определување и плаќање аконтации на данокот на доход од селското стопанство за второто тримесечје 1954 година;**

**Уредба за приватните угостителски дуќани;**

**Уредба за условите за употреба на средствата од републичкиот кредитен фонд за инвестициите;**

**Уредба за начинот и сроковите за уплата на учеството на НР Словенија во приходите на околините и градовите;**

**Уредба за припадностите на функционерите и членовите на Словенската академија на науките и уметности;**

**Упатство за спроведување на Уредбата за употреба на земјиштето за градежни цели.**

Во бројот 15 од 22 април 1954 година објавува:

**Упатство за уредување шумарската служба во околините и градовите;**

**Наредба за дополнително на Наредбата за мерките за спречување ракот на костеновата корка.**

Во бројот 16 од 29 април 1954 година објавува:

**Одлука за измена на Одлуката за данокот на промет од производите на експлоатација на шумите — гранка 313;**

**Одлука за оснивање републичка пазарична инспекција;**

**Решение за именување претседател и членови на одборот за управа на фондот на Борис Кидрич;**

**Решение за именување претседател, потпретседатели и членови на управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Словенија;**

**Наредба за определување објектите за кои ќе врши ревизија на главните проекти комисијата за ревизија на главните проекти при Државниот секретаријат за стопанство на НР Словенија;**

**Наредба за заштита на пчелите при прскањето на растенијата и овошките.**

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 8 од 3 април 1954 година објавува:

**Одлука за прогласување Законот за измена на чл. 79 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на НР Босна и Херцеговина и за републичките органи на власта;**

**Указ за прогласување Општествениот план на НРБиХ за 1954 година;**

**Указ за прогласување Буџетот на НРБиХ за 1954 година;**

**Указ за прогласување Законот за завршната сметка за извршување Буџетот на НРБиХ за 1952 година;**

**Одлука за оснивање Селско-стопанска комора во Сарајево;**

**Одлука за измена на Правилникот за работа на републичкиот собор на Народната скупштина на НРБиХ;**

**Одлука за измена на Правилникот за работа на Соборот на производителите на Народната скупштина на НРБиХ;**

**Резолуција за приготвување нова административно-територијална поделба на НРБиХ;**

**Препорака на народните одбори да ги осигураат материјалните средства за остварување задачите на просветата и културата;**

**Препорака на заводите за социјално осигурување на околините и градовите за употреба на вишките на приходите.**

Во бројот 9 од 20 април 1954 година објавува:

**Решение за определување минималната цена на дрвото на корен;**

**Решение за определување продажните цени на електрична енергија на електростопанскиот систем на НРБиХ;**

**Одлука за условите за учество во користењето на одделниот инвестиционен фонд за стопански инвестиции во економски недостатоно развиени околии во 1954 година;**

**Одлука за начинот за финансирање републичките буџетски инвестиции и инвестициите што се финансираат од дотациите на народните одбори од Буџетот на НРБиХ за 1954 година;**

**Одлука за определување аконтации на данокот на доход од селското стопанство во поодделни сколии и градови за второто тримесечје 1954 година;**

**Одлука за одобрување инвестиционата програма за објектите од општ интерес за НРБиХ;**

**Одлука за водење статистика за состојбата на децата и возрасните незгрижени лица;**

**Наредба за организација и спроведување мерки со цел да се спречуваат заразите на добитокот во 1954 година;**

**Наредба за задолжително бележење на свињите и за отклонување на свињската чума;**

**Наредба за задолжително бележење на птиците и за отклонување на кокошквата чума;**

**Наредба за ревизија на главните проекти за објектите од општ интерес за НРБиХ;**

**Решение за укинување Решението за определување тарифи за превозење стоки со патните моторни возила на територијата на НРБиХ и Решението за определување оквирната тарифа во градскиот (локалниот) патнички сообраќај.**

#### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 9 од 31 март 1954 година објавува:

**Одлука за исплатите и накнадите на народните пратеници на Народното собрание.**

Во бројот 10 од 1 април 1954 година објавува:

**Одлука за прогласување на Законот за изменување на ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија;**

Указ за прогласување на Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1954 година;

Указ за прогласување на Законот за завршната сметка на Народна Република Македонија за 1952 година;

Одлука за уважување оставка на пратенички мандат и за одредување дополнителен избор за народен пратеник;

Правилник за изменување Правилникот за матурскиот испит;

Правилник за изменување Правилникот за поламатурски испит.

Во бројот 11 од 8 април 1954 година објавува:

Указ за прогласување на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1954 година;

Одлука за оснивање на Трговската комора на НР Македонија;

Одлука за оснивање Сојузот на угостителските комори на НРМ;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за наградите и накнадите на народните пратеници на Народното собрание;

Одлуки за потврдување на уредби;

Решение за Централниот хитиенски завод во Скопје;

Решение за оснивање заедница на електростопанските претпријатија на подрачјето на НР Македонија.

Во бројот 12 од 16 април 1954 година објавува:

Уредба за сеча на дрвна маса во 1954 година;

Уредба за издавање на летни и зимски пасишта на користење по пат на јавно наддавање;

Решение за одредување подрачја подложни на смивање и одронување;

Решение за определување на процентот од годишниот износ на разрезаниот данок на доход од земјоделие кој ќе се наплатува од даночните обврзници како аконтација за II тримесечје на 1954 година;

Решение за определување на минималната годишна закупнина за користење на зимските и летните пасишта и пасиштата во шуми;

Решение за определување минимални продажни цени на дрвата на корен (шумска такса);

Одлука за задолжително доставување печатени работи на Пословницата на Заводот за заштита на авторски права во Скопје;

Одлука за дополнување Одлуката за задолжително доставување печатени работи на Народната библиотека во Скопје.

Во бројот 13 од 24 април 1954 година објавува:

Решение за оснивање завод за ревизија на послувањето на стопанските организации;

Правилник за спроведување на Уредбата за издавање летни и зимски пасишта на користење по пат на јавно наддавање;

Правилник за извршување на Уредбата за јавен превоз во патниот сообраќај.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 7 од 1 април 1954 година објавува:

Решение за прогласување Ансамблот на народни игри на НР Црна Гора за установа со самостојно финансирање;

Решение за измена на Решението за оснивање Завод за сточарство во Иванград;

Решение за оснивање Станица за говедарство;

Решение за оснивање Станица за коњарство;

Упатство за издавање риболовни дозволи и за висина на надокнадата за дозволи за ловење риби во водите на НР Црна Гора;

Наредба за заштита на слатководното рибарство;

Наредба за начинот на риболов и риболовните направи и средства.

Во бројот 8 од 5 април 1954 година објавува:

Указ за прогласување Општествениот план на НР Црна Гора за 1954 година;

Општествен план на НР Црна Гора за 1954 година;

Указ за прогласување Законот за буџетот на НР Црна Гора;

Закон за буџетот на НР Црна Гора за 1954 година;

Указ за прогласување Законот за завршната сметка на НР Црна Гора за 1952 година;

Закон за завршната сметка на НР Црна Гора за 1952 година;

Одлука за даночните норми на данокот на доход за 1954 година;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за максимумот на обработивата земја.

### СОДРЖИНА:

	Страна
256. Одлука за давање аванс на производителите на пченица и рж во 1954 година —	393
257. Одлука за давање долгорочни заеми за изградба станбени згради и за поправање згради што не се вклучени во станбените заедници — — — — —	393
258. Одлука за регистрација на договорите за консигнација — — — — —	394
259. Одлука за висината на интересната норма на кредитите за обртните средства на претпријатијата за промет и преработка на жита, мелничките претпријатија и на претпријатијата на филмската индустрија	395
260. Решение за употреба на грбот на Федеративна Народна Република Југославија на печатите на Југословенските железници и Југословенските пошти, телеграфи и телефони — — — — —	395
261. Решение за овластување Управата за цивилно воздухопловство да одредува гранични влезно-излезни коридори во воздушниот сообраќај — — — — —	395
262. Правилник за составот и работата на комисијата за утврдување вредноста на основните средства на новоформираниите стопански организации — — — — —	395
263. Наредба за определување маржа за претпријатијата за промет и преработка на жита — — — — —	396
264. Упатство за начинот за покривање загубите кај производството на маст во 1953 година и за давање премии на производството и продажбата на маст во 1954 година — — — — —	396
265. Решение за југословенските стандарди за глодала — — — — —	397